

Врз основа на член 10/18/104 . од Законот за здруженија на граѓани и фондации и (Службен весник на РМ бр 52/16 од 2010 година) од претходен член 5,20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации и (Службен весник на РМ бр 31 од 02.07.1998 година) и член 1 (Од статутот на Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива"); Собранието на Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива"од Делчево на седницата одржана на 15.01.2011 година донесе Одлука за измени и дополнувања на статутот на организацијата:

СТАТУТ

На Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби
"Бравура Кооператива "

• Општи одредби

Член 1

Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за подобрување и унапредување на:

- ✚ Грижата, услугите и правата на Лица со посебни потреби.
- ✚ Равивање и унапредување на разни форми на згрижување на Лица со посебни потреби, едукација и третман.
- ✚ Подршка, помош и соработка со семејствата на лицата со посебни потреби.
- ✚ Хуманирарни активности за подобрување на социо-економскиот статус на граѓаните кој имаат пореба од тоа.
- ✚ Работа на полето на едукација кај младите,
- ✚ Подигање на јавната свест за ЛПП кај локалното население, регионот и пошироко.
- ✚ Подршка, помош на лица со нарушено ментално здравје и други маргинализирани групи.
- ✚ Човекови права.

Член 2

Граѓаните се здружуваат во Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " заради остварување на поширок општествен интерес, преку што се задоволуваат потребите од стручна, професионална и директна помош.

Член 3

Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" како хуманитарно здружение на граѓани своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите утврдени со уставот на Република Македонија, со овој Статут на Македонија (во случај на членство во некој сојуз), како и со други законски норми регулираат материја од оваа област.

Член 4

Називот на Здружението на граѓани е Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива " од Делчево

Член 5

Седиштето на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " е во Делчево.

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево се организира и делува на подрачјето на град, регион, и на ниво на Република Македонија.

Член 6

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево е правно лице.

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението: Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево, а во средината се наоѓа амблемот на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива "од Делчево, со кратенка "БК-Д".

Штембилот на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "

од Делчево е правоаголен со следниот текст: Хуманитарното здружение на граѓани и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево со број, дата со година и место(Делчево), стандарден формат.

- **Цели и задачи на здружението и начин на нивно остварување**

Член 7

Граѓаните се здружуваат во Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево заради остварување на поширок заеднички интерес и како посебни цели и задачи се:

- ✚ Унапредување на грижата и услугите на лицата со посебни потреби, (лица со пречки во психофизичкиот развој - ментално попречени лица, телесно попречени лица,глуви,наглуви, слепи слабовиди и сл).
- ✚ Превенција, ран третман, едукација, инклузија и рехабилитација на лицата со посебни потреби.
- ✚ Професионалан ориентација, работно оспособување и ангажирање на Лица со посебни потреби .
- ✚ Развивање и унапредување на разни форми на згрижување на Лица со посебни потреби во семејства, фостер семејства, резиденцијални домови и сл.
- ✚ Поддршка, помош и соработка со семејствата и родителите на Лица со посебни потреби
- ✚ Активност насочени кон подигањето на јавната свест за социјална еднаквост и прифатеност на Лица со посебни потреби и надминување на дискриминацијата на маргинализираните групи.
- ✚ Активности и влијанија за директно учество на Лица со посебни потреби во локалната заедница преку разни активности како еколошки, културни и сл. за нивно

самопотврдување и користење на постојните потенцијали и вредности за нивно афирмирање како рамноправни членови на граѓанското општество.

- ✚ Влијанија за подобрување на инфраструктурата и пристапот за Лица со посебни потреби
- ✚ Помош и соработка на лица со нарушено ментално здравје, и стари лица.
- ✚ Едукација и соработка со младите лица од превентивен аспект на влијанието на наркотиците на менталното здравјето на човекот, и нивна соработка на полето на заеднички активности со Лица со посебни потреби за успешно надминување на разликите и дискриминацијата.
- ✚ Човекови права.
- ✚ Организирање на членство и негова усогласеност и оспособување за координативно и активно учество во развојот и унапредувањето во работата на здружението.
- ✚ Организирање на различни активности во согласност со уставот и законските одреби на Р.М.
- ✚ Соработка со сите невладини организации во Републиката и надвор од неа, меѓународни фондации, стручни и научни организации и институции, Собранието и Владата на Р.Македонија, органите на Локалната самоуправа и верските заедници.

- **Членување во здружението**

Член 8

Член на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " може да биде секој граѓанин државјанин на Република Македонија (може да членуваат и странци ако тоа го предвидува статутот), кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава (при тоа основачите мора да се полнолетни, но членството не мора).

Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со издавање на членска книшка, која при вклучување или престанок на членувањето во здружението, задолжително се враќа.

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" за своите членови води регистар на членство, кој се ажурира еднаш годишно.

Член 9

Членот има право да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението и да придонесува во развојот и популарноста на Здружението.

Секој член може доброволно да истапи од здружението.

Член 10

Исклучувањето од членството во здружението се остварува во следните случаи:

- ✚ Непочитување на статусот на организацијата
- ✚ Неприсуство на состаноци
- ✚ Нередовно членување и неактивност
- ✚ Самоволно

Престанокот на членството во Здружението настанува во следниве случаи:

- ✚ .Доброволно со изјава

Член 11

Обврските на членовите во Здружението се :

- редовно да ја плаќаат чланарината
- да присуствуват на состаноците
- да земаат конкретно учество во спроведување на Програмските активности на Здружението.

Преставување на здружението

Член 12

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево го преставува и застапува претседателот.

Остварување на јавност во работата

Член 13

Работата на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "




е јавна. Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на (членовите, други здруженија/ НВО, или пошироката јавност) за работење и активностите на здружението, со увид во спроведување на програмските задачи, со поднесување извештај за работата на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиско работење и друго.

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот,радиото,телевизијата.

Финансирање на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "

Член 14

Здружението остварува средства од;

-  чланарина
-  донации,
-  провизија од органи, организаци и заедници и од други услуги од трговски друштва и од други услуги (имотни права и сл), владини и невладини организации.

Член 15

Користењето и располагањето со средства на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми.

Член 16

За користење и располагање со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целосообразно користење на средства и за спречување и отстранување на незаконитостите.

Член 17

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 14 од Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените, заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата.

Управување со Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива "

Член 18

Со Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево управа организирано членство на Здружението непосредно или преку свои преставници во органите.

Права и должности на преставникот се;

- ✚ преставникот да избира и да биде биран во органите на здружението
- ✚ преставникот да предлага решавање на прашања од заеднички интерес:
- ✚ да работи на развивање и унапредување на општествените и другите активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и заклучоци;
- ✚ да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
- ✚ да ги застапува интересите и ставовите на Здружението;
- ✚ да бара стручна помош од областа на мисијата на здружението.

Член 19

Органи на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива " се:

1. Собрание
2. Извршен одбор
3. Надзорен одбор

Член 20

Собранието на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" брои 5 преставници кои се избираат од членовите на просто

мнозинство на сите граѓани членови на здружението. Мандатот на претставниците трае 2 години. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 21

Седници на Собрание свикува претседателот на Собранието.

Седници на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот одбор на здружението или на 1/5 од вкупниот број членови на собранието.

Ако претседателот на собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свика седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите.

Седницата на собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и по предлог на надзоната комисија.

Начинот на свикување на седницата на собранието на Здружението се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 22

Собранието на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура Кооператива " од редовите на своите претставници избира Извршен одбор кој е извршен орган на Собранието, на редовните и вонредните собранија.

Член 23

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број претставници.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните претставници.

Во надлежност на Собранието е следното:

-Го донесува Статутот на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива " од Делчево и врши измени и дополнувања на истиот:

-Избира и разрешува членови на Извршниот одбор (и на други органи кои здружението смета дека треба да формира);

-Усвојува програмска ориентација за работа на Здружението за период од 4 години, операционализирано во годишните програми;

-Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор помеѓу две собранија;

-Ја следи материјално-финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија;

-Донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Здружението;

-Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки за натамошен развој на Здружението;

-Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на Здружението;

-Решава за формирање на ограноци на Здружението;

-Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите.

Член 24

Извршниот Одбор на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " е извршен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во согласност со Статутот.

Органи на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива " од Делчево

Член 25

Извршниот Одбор на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " брои 5 члена.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 2 години.

Извршниот одбор од своите редови избира претседател со мандат од 2 години.

Претседателот на Извршниот одбор истовремено е и претседател на Собранието на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби" Бравура кооператива " од Делчево и тој го претставува и застапува Здружението.

Член 26

Во надлежност на Извршниот одбор е следното:

-ги спроведува статутарните и програмските задачи на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива "од Делчево како и одлуките и заклучоците на Собранието;

-донесува и реализира годишна програма за работа;

-предлага измени и дополнување на Статутот;

-донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;

-свикува седници на Собранието и припрема материјали;

-именува и разрешува секретар на Здружението;

-донесува одлуки за фомирање на постојани и повремени комисии и ја насочува нивната работа;

-организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;

-донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;

-донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства;

-дава согласност на Правилникот за организацијата на работите и работните задачи на стручната служба на Хуманитарното здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива ";

-донесува одлуки по приговори и жалба;

-врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Здружението и од Законот.

член 27

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружението.

Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.

Седницата на Извршниот одбор ја свикува Претседателот.

Предлог за свикување на Извршниот одбор може да поднесе една половина од Извршниот одбор, една третина од претставниците на Собранието, по предлог на надзорниот одбор и секретарот на Здружението.

Со седницата раководи и преседава претседателот, а во негово отсуство член кој ќе го избере Извршниот одбор.

Начинот на свикување на седницата и работењето на Извршниот одбор се уредува со Деловник за работа.

Член 28

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и одлуки на Собранието и Извршниот одбор, Извршниот одбор формира надзорна комисија и други работни тела.

Надзорната комисија врши контрола над спроведувањето на одредбите од овој Статут и контрола за наменското располагање со средствата и приходите на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива". Своите наоди и одлуки Надзорната комисија ги доставува до Собранието и Извршниот одбор на Хуманитарното здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево

Стручна служба на здружението

Член 29

За извршување на административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и целите на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива", се формира Стручна служба.

Член 30

Правата, обврските и одговорностите за работа на вработените во Стручната служба ги утврдува секретарот на Хуманитарното здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" во согласност со законските норми и Статутот.

Член 31

Средствата за работа на Стручната служба се определуваат со Финансиски план секоја година и тоа; средства за плати, средства за заедничка потрошувачка, средства за материјални трошоци, средства за посебна намена за нормално извршување на функцијата.

Член 32

Со Стручната служба на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" раководи секретар.

Секретарот го именува и разрешува Извршниот одбор согласно условите кои се утврдени со посебна одлука.

Секретарот на Стручната служба во исто време е и секретар на Хуманитарното здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево.

Секретарот правото од работен однос го остварува во Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево, во Стручната служба, а за извршувањето на својата работа одговорен е пред Извршниот одбор.

Член 33

- Права, обврски и надлежности на секретарот;
- секретарот на Стручната служба раководи со работата на стручната служба;
 - секретарот е работодавен орган и ги извршува сите права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи;
 - секретарот е наредбодавател и потписник на сметката на Здружението;
 - секретарот е одговорен за извршувањето на Финансискиот план и Програмата за работа;
 - се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Извршниот одбор;
 - во правниот промет презема мерки и дејствија во име и за сметка на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево;
 - се грижи за правилна примена на Законските прописи од областа на дејностите што ги врши Здружението;
 - склучува договори, спогодби во име и за сметка Здружението.

Престанок на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " од Делчево

Член 34

- Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево ќе престане со работа ако;
- затоа одлучат членовите на Здружението;
 - ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање;
 - ако настапат причини утврдени по член 52 од Законот.
- Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Член 35

По престанок на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намиравањето на обврските, преминуваат во сопственост на хуманитарни цели.

- **Преодни и завршни одредби**

Член 36

Право на толкување на одредбите на овој Статут има собранието на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " а помеѓу две собранија, Извршниот одбор на Здружението.

Член 37

Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби "Бравура кооператива" од Делчево е правен следбеник на целокупниот имот/капиталот на досегашното Хуманитарното здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива "од Делчево

Член 38

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото донесување.

Член 39

Овој Статут влегува во сила на денот на донесувањето, а престанува да важи Статутот на Хуманитарното здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби " Бравура кооператива " на град Делчево бр. _____ донесен на ден _04,06,204_ година.

04.06.2004

Претседател на Извршниот одбор
на Хуманитарното здружение
за помош и поддршка
на лица со посебни потреби
" Бравура кооператива "

Александар Николов